



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Број 29

Среда, 21 август 1963
Скопје

Год. XIX

Претплатата за 1963 год. изнесува 1,800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

202.

На основа член 16 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОКРУГОТ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се основаат следните одбори на Извршниот совет:

1. Одбор за внатрешна политика
2. Одбор за стопанство
3. Одбор за општествен план
4. Одбор за организационо-политички прашања
5. Одбор за просвета, култура и наука
6. Одбор за народно здравје и социјална политика.

II. Одборот за внатрешна политика ја координира работата на републичките органи на управата во областа на внатрешните работи и правосудството, обвинителството, правобранителството и адвокатурата, имотно-правните односи и другите прашања од областа на внатрешната политика што не спаѓаат во делокруг на другите одбори и ги разгледува прашањата во врска со обезбедување на правата на граѓаните во тие области.

III. Одборот за стопанство ја координира работата на републичките органи на управата во областа на стопанството, финансиите и трудот и ги претресува прашањата на тековната економска политика, стабилноста на стопанството, ускладување на стоковно-паричните односи, цените, на трудот и трудовите односи, продуктивноста на трудот, стручно издигување на работниците и личните доходи во стопанството и други прашања во тие области.

IV. Одборот за општествен план ја координира работата на републичките органи на управата во изработувањето на годишните и перспективни републички општествени планови, ги разгледува прашањата во врска со нивното остварување и со општиот развој на стопанството.

V. Одборот за организационо-политички прашања ги разгледува прашањата на спроведувањето на системот на самоуправање на граѓаните во општествено-политичките заедници, општествените служби и стопанството, организацијата и функционирањето на државната управа, унапредување на работа и стручно образование на службениците во државната управа и други прашања од областа на службеничките односи, буџетските прашања, како и други прашања што не спаѓаат во делокруг на другите одбори.

VI. Одборот за просвета, култура и наука ги разгледува прашањата на системот на образованието, високото школство и просветата како целина, културата, физичката култура и науката и организацијата на установите во тие области, освен прашањата на управувањето во истите и ја координира работата на републичките органи на управата во тие области.

VII. Одборот за народно здравје и социјална политика ги разгледува прашањата на системот на здравствената заштита, социјалната заштита и социјалното осигурување, прашањата од областа на станбената и комуналната политика и организацијата на установите во тие области, освен прашањата на управувањето во истите и ја координира работата на соодветните републички органи на управата.

VIII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат сите досегашни прописи со кои се утврдува делокругот и овластувањата на одделни одбори на Извршниот совет.

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 09-2198/1

5 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

203.

На основа член 12 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/61 и 53/62) и точка 10 од глава X од Општествениот план за стопанскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО АНУИТЕТИ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

1. До донесување на прописи со кои ќе се уредат односите настанати поради земјотресот од 26 јули 1963 година, на работните организации од подрачјето на град Скопје што претрпеле штета предизвикана од тој земјотрес, им се одложува плаќањето на ануитетите по кредитите дадени од

средствата на Републиката за основни средства, за трајни обртни средства, за средства на заедничката потрошувачка и за покривање на загубите.

Одлагањето на плаќањето на ануитетите од став 1 на оваа точка се однесува на кредитите на работните организации што ги заклучиле до 26 јули 1963 година и по кои ануитетите стасале а не се измирени до 31 јули 1963 година, како и по ануитетите кои стасуваат по 31 јули 1963 година.

2. За време на траењето на одлагањето на плаќањето на ануитетите по оваа Одлука банките не ќе пресметуваат интерес, провизија и други надоместоци.

3. Поблиски прописи за применување на оваа Одлука донесува, по потреба, Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 09-2180/1

16 август 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

204.

На основа член 6 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 33/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОДНОСНО РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА СПРЕМА НИВНАТА ВРЕДНОСТ

I

Во Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Службен весник на СРМ“ бр. 9/63) по точка III се додава нова точка IV која гласи:

„По исклучок од одредбите од претходните точки на оваа одлука објектите и работите опфатени со истите од подрачјето на град Скопје кои претрпеле штети од земјотресот од 26 јули 1963 година, без оглед на вредноста на инвестиционите вложувања, ќе се сметаат како помали објекти.

Градското собрание на град Скопје ќе ги определи објектите од претходниот став“.

II

Досегашната точка IV станува точка V.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 09-2177/1

16 август 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

205.

На основа точка 3 од Одлуката за определување на стопанските организации кои не вршат издвојување на задолжителните резерви на фондовите во 1963 година и кои можат средствата на тие резерви издвоени во 1961 и 1962 година, да ги користат во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ НЕ ВРШАТ ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНО ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ ВО 1963 ГОДИНА

1. Стопанските организации од член 12 од Законот за средствата на стопанските организации од подрачјето на град Скопје не вршат во 1963 година издвојување на посебна задолжителна резерва на фондовите во смисла на глава XI точка 1 став 1 од Општествениот план за стопанскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година.

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 09-2179/1

16 август 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

206.

На основа член 35 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/61 и 53/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Кредитите за вложување во основни средства кои Стопанската банка на СР Македонија ќе ги дава на работните организации од подрачјето на град Скопје чии основни средства се оштетени од земјотресот од 26 јули 1963 г. согласно Одлуката за одобрување кредити за вложување во основни средства на стопанските организации од подрачјето на град Скопје кои претрпеле штета од земјотресот од 26 јули 1963 година (Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/63), ќе се дава по пат на непосредна спогодба.

Градското собрание на град Скопје ќе ги опреди стопанските организации од претходниот став.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 09-2178/1

16 август 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

207.

На основа член 7 став 1 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), во врска со член 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ГРАД СКОПЈЕ И ОКОЛИНАТА

I

Се укинува Наредбата број 1 од 27.VII.1963 година за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на последиците од земјотресот во град Скопје и околината („Службен весник на СРМ“ бр. 28/63).

II

Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 01-15511/1-63

12 август 1963 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Боро Чаушев, с. р.

208.

На основа член 44 став 1 точ. 3 и член 87 во врска со чл. 66 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците (Службен весник на НРМ“ бр. 14/63), Управниот одбор на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители на својата VII седница одржана на ден 5.VII.1963 година донесе

ОДЛУКА

за делот од премиите за здравствено реосигурување на земјоделците што се издвојува за трошоците на службата (режиски додаток) на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за 1963 година

1. На Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, за трошоците на службата за спроведување на здравственото осигурување на земјо-

делците во 1963 година му припаѓа надомест во висина од 8,8% од реализираните премии за реосигурување во 1963 година.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1.I.1963 година.

Бр. 03—1905/1

5 јули 1963 година

Скопје

УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Наум Пејов, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11211/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цветковски Милан, роден на 29 август 1930 година во Прилеп, Витолска околица, од татко Димитрије и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тренков**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11213/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цветковска Љубица, родена на 16 март 1932 година во Скопје, од татко Серафимов Цветко и мајка Будимка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Тренкова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(271)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10300/1 од 27 мај 1963 година, ја одобри промената на личното име на Ковач Феодор, роден на 16 јуни 1946 година во град Скопје, од татко Андреја и мајка Љубица, така што во иднина личното име ќе му гласи **Христов Фери**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(272)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14269/1 од 16 јули 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Чоланчевска Елисавета, родена на ден 27 март 1944 година во Солун, од татко Соломон и мајка Лили, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Бети**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(273)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1108/1 од 17 јуни 1963 година, ја одобри промената на роде-

ното име на Младеновска Ленка, родена на ден 22 март 1944 година во село Романовце, Кумановска околија, од татко Ангел и мајка Љуба, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Стојка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (274)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13172/1 од 28 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Иванова Андонова Марија, родена на ден 18 јуни 1928 година во Титов Велес, од татко Јованов Симон и мајка Трајкова Софија, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Андонова Маргарита**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (275)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-12890/ од 27 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Славев Ангелко, роден на ден 6 ноември 1931 година во село Крајници, Титоввелешка околија, од татко Стеван и мајка Илина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Спасовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (276)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11911/1 од 28 јуни 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Хасиќ Рехо, роден на ден 25 јануари 1919 година во село Буковица, општина Рожај, од татко Орчо и мајка Мишка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Даут**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (277)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11185/1 — 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Велков Ристивој, роден на ден 1 март 1940 година во село Гавато, Титоввелешка околија, од татко Мирко и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ристо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (278)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13118 од 3 јули 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Спасевска Слободанка, родена на ден 24 април 1941 година во Битола, од родители: татко Ристев Кирил и мајка Пандора, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Симјановска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (279)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10741/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното

име на Гариџи Невзат, роден на ден 23 март 1937 година во село Речане, Тетовска околија, од татко Кемал и мајка Нурије, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристеми Демирали**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (280)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10742/1 од 12 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алија Адем, роден на ден 13 јуни 1936 година во село Речане, Тетовска околија, од татко Али и мајка Зекије. Промената е одобрена и на Алија Хазбије, родена на ден 1 октомври 1942 година во село Речане, од татко Раман и мајка Зелкице, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Горомани**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на неговото дете Африм, роден на ден 12 август 1962 година во село Речане.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (281)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10625/1 од 18 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Миновска Митровиќ Стана, родена на 13 октомври 1928 година во село Сливово, Охридска околија, од татко Миновски Ристо и мајка Велјана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Митровиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (282)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13695/1 од 12 јули 1963 година, ја одобри промената на личното име на Андоновски Васил, роден на 24 јули 1923 година во село Извор, Титоввелешка околија, од татко Стеван и мајка Стојна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Пчовски Васе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (283)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6193 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Новаковски Ѓорѓи, роден на ден 28 април 1923 година во село Преовјани, Охридска околија, од татко Паунко и мајка Дука, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Треновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (175)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-12980/1 од 27 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алитов Шабан, роден 1936 година во село Грчец, Скопска околија, од татко Ислам и мајка Цеврија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Хајдари**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(284)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-3484 од 12 март 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Козмеску Коста, роден на ден 1 март 1939 година во град Битола, од родители: татко Чезар и мајка Фанија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Горѓиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(285)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10725 од 28 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Стојановски Боривој, роден на ден 25 март 1931 година во село Велмевци, Охридска околија, од родители: татко Вангел и мајка Доста, така што во иднина личното име ќе му гласи **Митановски Боро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(286)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13119/1 од 3 јули 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Спасевски Томислав, роден на ден 11 април 1963 година во град Битола, од родители: татко Наум и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Симјановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(287)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10708/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Јанков Радован, роден на ден 12 мај 1933 година во село Бајково, Штипска околија, од татко Цветко и мајка Фидана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Цветков Трајан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(288)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11367/1 од 9 јули 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ангеловски Веселин, роден на ден 1 декември 1933 година во село Киселица, Кумановска околија, од татко Глигорија и мајка Гена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Василко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(289)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-12776/1 од 9 јули 1963 година, ја одобри промената на личното име на Јованчевски Милорад, роден на ден 29 август 1937 година во село Градец, Кумановска околија, а живее во град Крагујевац, Крагујевачка околија, од татко Стоимен и мајка Љуба, така што во иднина личното име ќе му гласи **Тонев Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(290)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10581/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Божинов Лазар, роден на ден 11 март 1936 година во село Смоларе, Штипска околија, од татко Јордан и мајка Зорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пандевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(291)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8724/2 од 28 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Белули Белул, роден на ден 3 септември 1930 година во село Србиново, Тетовска околија, од татко Азир и мајка Амиде, така што во иднина личното име ќе му гласи **Сејдини Сабри**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(292)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13867/1 од 10 јули 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цветковски Александар, роден на 3 март 1926 година во село Збажди, Охридска околија, од татко Ангеле и мајка Доста. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца, и тоа: Цветковска Виолета, родена на 25 април 1963 година и Цветковска Горица родена на 19 април 1955 година и двете родени во Скопје, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Карадаковски** односно **Карадаковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(295)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13866/1 од 10 јули 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цветковска Љубица, родена на ден 7 февруари 1935 година во село Стојмирово, Штипска околија, од татко Илија и мајка Ефрудита, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Карадаковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(296)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10710 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Горѓиев Горѓи, роден на 3 август 1935 година во град Титов Велес, Титоввелешка околија, од татко Славко и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Перковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(297)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10711 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Горѓиева Александра, родена на 4 јануари 1944 година во град Титов Велес од татко

Хрлевчанец Атанас и мајка Зора, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Перковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(298)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-5620/37 од 5.VI.1963 година, во регистарот на установите со самостојно финансирање е запишана установата под назив: **Угостителско училиште со практична обука — Скопје**. Предмет на работењето на училиштето е: оспособување ученици за квалификувани работници од угостителска пракса на стопанството и одржување по потреба семинари, курсеви и испити за работници.

Училиштето е основано од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, со решението бр. 760 од 22.III.1961 година.

Училиштето ќе го застапува Спасовски Қиро, директор, и Иванова Душанка, секретар.

Бр. 02-5620/37 од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје.

(804)

На основа решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-222 од 5.VI.1963 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање установата под назив: **Осумгодишно основно училиште „Глигор Прличев“**, со седиште во населбата „13 ноември“ — Скопје. Предмет на работењето на училиштето е: наставно-воспитно образован процес.

Училиштето е основано од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, со решението бр. 1559 од 25.IV.1963 година.

Училиштето ќе го застапува управителот Билјановски Гоко.

Бр. 02-222/63 од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје.

(831)

Народниот одбор на општината Неготино објавува дека во регистарот на здравствените установи, регистарски број 1, страна 3 е извршена промена на фирмата на Домот за народно здравје во Неготино и во иднина ќе гласи: **Здравствен дом — Неготино**.

Од Народниот одбор на општината Неготино бр. 03-1698 од 6.V.1963 година.

(796)

На основа решението на Одделението за стопанство на Општинското собрание на општината Титов Велес бр. 03-7111/1 од 2.VII.1963 година запишана е во регистарот на установите со самостојно финансирање, страна 23, рег. бр. 23, установата под назив: **Градска библиотека — Титов Велес**.

Предмет на работењето на установата е:

— ја организира својата стручна и методска работа според условите и можностите;

— набавува, стручно обработува, чува и дава на користење библиотечен материјал;

— ја популаризира книгата преку најпогодни форми на работа, преку литературни среќавања, тематски и општи изложби на книги, предавања и други форми;

— врши меѓубиблиотечна размена на библиотечни материјали со библиотеците од територијата на општината и други библиотеки во СФРЈ, со исклучок на реткиот материјал;

— позајмува библиотечни материјали согласно Правилникот за меѓубиблиотечно позајмување од сите библиотеки на територијата на СРМ.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес, бр. 4120/1 од 10.V.1961 година.

Орган надлежен за работите на установата е Одделението за општествени служби на Општинското собрание на општината Титов Велес.

Установата ќе ја потпишува и застапува раководителот Раца Ѓоргова.

Од Одделението за стопанство на Општинското собрание на општината Титов Велес, бр. 03-7111/1.

Собранието на општината — Одделение за општествени служби — Охрид, согласно со решението бр. 05-10630/1 од 7. VIII.1963 година изврши упис во регистарот на здравствените установи на страна 34 под реден број 1 на **Климатското летовалиште „Здравје“ — Охрид**.

Дејноста на установата е: давање медицинска помош на рековаласцентите и телесно исцрпените лица според утврдените медицински индикации.

Установата е основана од Републиката заедница за социјално осигурување на работниците, Скопје, во согласност со Советот за народно здравје на Собранието на општината Охрид, со решението бр. 02-1864/1 од 5.VII.1963 година.

Со установата управуваат совет и управен одбор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на Собранието на општината Охрид.

Установата ја застапува Љатковски Трајан, управител на установата.

Од Собранието на општината Охрид.

Изгубеното уверение за отпуст од државјанство бр. 20-4722/62 од 7.VII.1963 година, издадено од РСРП — Скопје на име Али Зекир Адеми, Скопје, се огласува за неважно.

(1937)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: **Трговско претпријатие за огревни, градежни и железарски материјал на големо и мало „Тесла“ од Тетово — Продавница број 8 во Тетово, плоштад**

„Маршал Тито“ бр. 32. Предмет на работењето на продавницата е: ќе работи со куќен и канцелариски мебел, куќни, спални, комбиновани соби, мушамы, страгули, тедиси, линолеум, детски, дрвени и по-никловани производи и друго.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за огревни, градежни и железарски материјал на големо и мало „Тесла“ од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр.04-218/1 од 10.I.1963 година.

Раководител на продавницата е Перо Ристовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 137/63. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни, градежни и железарски материјали „Тесла“ од Тетово — Продавница број 12 во Тетово, ул. „Илинденска“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на нафта и нафтени деривати, мазива, уља и масти, петролеј, друг вид на горива и спирт и продажба на разни делови за сите видови моторни возила и др.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за огревни, градежни и железарски материјали „Тесла“ од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од 10.I.1963 година.

Раководител на продавницата е Миле Коцевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 128/63. (281)

КОНКУРСИ

На основа член 245 од ЗЈС, Конкурсната комисија на Советот за просвета на Општинското собрание на општината Гевгелија по прибраните одлуки за распишување конкурси донесени од училишните одбори

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на испразнетите места за наставно-воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Гевгелија за учебната 1963/64 година

1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ И ГИМНАЗИЈА — ГЕВГЕЛИЈА

- професор по македонски јазик 1
- професори по француски јазик 2

- професор по латински јазик 1
- професори или наставници по математика 3
- професори или наставници по физика 2
- професор по хемија или технологија 1
- економист дипломиран за книговодство 1
- наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
- наставник, стручен учител или учител со пракса по ОТО 1
- стручен учител по предвојничка обука 1

УСЛОВИ: За професорите завршен соодветен факултет, за наставниците соодветна група на Педагошката академија, стручните учители соодветно стручно училиште, а за предвојничка обука треба да биде стручен учител — резервен офицер со пет годишна практика.

2. ИНТЕРНАТ НА ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕ И ГИМНАЗИЈАТА — ГЕВГЕЛИЈА

- воспитачка 1

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО КАНТАРЦИЕВ“ — ГЕВГЕЛИЈА

- наставници по математика и физика 3
- наставник по хемија и биологија 1
- наставник по англиски јазик 1
- наставник по историја 1
- учител за одделенска настава со стручен испит 1

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — ГЕВГЕЛИЈА

- наставник по англиски јазик 1
- наставник по математика и физика 1
- наставник по географија 1

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО НЕГОРЦИ

- наставник по математика и физика 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник или стручен учител по ОТО 1

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО МИРАВЦИ

- наставници по македонски јазик и српско-хрватски 2
- наставник по француски јазик 1
- наставници по математика и физика 2
- наставник по историја и географија 1
- стручен учител по физичко воспитување 1
- учител за одделенска настава 1

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО ПЕТРОВО

- управител-учител со комбинирана паралелка од две одделенија 1
- учител со комбинирана паралелка од две одделенија 1

8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО ДАВИДОВО

- учител со комбинирана паралелка од две одделенија 1

УСЛОВИ: Во Интернатот и училиштата под број 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 за наставниците завршена соодветна група на Педагошката академија, за одделенските учители и воспитачката учителска школа, а за стручните учители соодветно стручно училиште или висококвалификуван столар за ОТО.

Кандидатите што сакаат да конкурираат треба да поднесат молба таксирана со 50 динари таксена марка и сите потребни документи за доказ на обра-

зованието, оценувањето, стручен испит, прослужено време и изјава дека немаат обврска ако биле стипендијанги.

Документите да се достават до самите училишни одбори до 25 август 1963 година. Во молбата кандидатите треба да ја наведат својата точна адреса каде ќе се наоѓаат во времето од 25 до 31 август 1963 година за известување.

Кандидатите кои за прв пат ќе стапат во служба треба да ги достават сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Во училиштата под број 5, 6, 7 и 8 е обезбедено бесплатен стан односно надоместок и огрев, а во село Петрово и додаток за тешки услови од 3.000 динари.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт по регрес,
2. Референт за финансиска анализа
3. Раководител на сметководството
4. Статистичар и
5. Благајник

У С Л О В И:

Под точка 1: — висока стручна спрема — со судиски или адвокатски испит и најмалку 6 години работен стаж во структурата.

Под точка 2: — висока стручна спрема и најмалку 3 години работен стаж во структурата.

Под точка 3: — виша стручна спрема и 3 години минимален стаж во структурата.

Под точка 4: — средна стручна спрема и најмалку 3 години работен стаж во структурата.

Под точка 5: — средна стручна спрема и најмалку 3 години работен стаж во структурата.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Републичкиот завод за социјално осигурување.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Заинтересираните кандидати за поблиски информации можат да се јават во Заводот секој ден од 7—14 часот — соба број 20.

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I. За прием во служба на факултетски наставници и соработници:

— еден наставник (во сите звања) по предметот Електроника на Катедрата по физика;

— еден асистент на Катедрата по математика;

— двајца асистенти на Катедрата по физика;

— еден асистент на Катедрата по хемија.

II. За преизбор на по еден асистент:

— на Катедрата по физика

— на Катедрата по хемија

— на Катедрата по биологија

— на Катедрата по географија два асистента

— во Ботаничката градина.

Кандидатите што се пријавуваат за работните места под точка I треба да ги исполнуваат соодветните услови за звањето за кое се пријавуваат, предвидени според чл. 170—175 од Законот за високото школство на НРМ.

Пријавите со потребните документи според чл. 31 од Законот за јавните службеници, диплома за завршен факултет и список на научни и стручни трудови, до колку ги има, со потребните такси, се поднесуваат до Секретаријатот на Природно-математичкиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае еден месец по објавувањето му, односно до пополнување на работните места.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место референт за правни работи

У С Л О В И: — Завршен правен факултет и најмалку 5 години практика во структурата.

Плата според Законот за јавните службеници.

Молбите заедно со документите предвидени во член 31 од ЗЈС и кратка биографија се доставуваат до Секретаријатот. Лицата во работен однос поднесуваат и писмено одобрение од надлежниот старешина дека можат да конкурираат на овој конкурс.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

(898)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за прием на 6 стални музичари во својот камерен и симфониски оркестар и тоа:

четири виолини

една виола и

еден фагот

У С Л О В И: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните квалификации и досегашната работа.

Настап на работа од 1 септември 1963 год.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.

Молбите се примаат до 25 август 1963 год.

Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен до нивното пополнување.

Молбите се примаат на адреса: Филхармонија на СРМ, ул. „Ленински Комсомол“ број 30.

(910)

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ КОМУНАЛ-
НИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ за склучување на договори и контрола на боловањата
УСЛОВИ:

Кандидатите да имаат завршено виша школа за социјални работници и над 5 години практика.

Молбите со куса биографија и документите по чл. 11 од Правилникот за работните односи на Заводот (чл. 31 од ЗЈС), се доставуваат до Комисијата за засновање и откажување на работниот однос при Комуналниот завод за социјално осигурување — Битола, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Комисијата за службенички работи на Општинското собрание на општината Кукуречани, на основа член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Референт по имотно-правни односи

УСЛОВИ:

а) висока стручна спрема и практика или

б) виша управна школа и две години практика.

Плата според Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати на службениците на Општинското собрание на општината Кукуречани.

Молбите со предвидените документи во чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Општинското собрание на општината Кукуречани.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето односно до пополнување на работното место.

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Собранието на општината Крива Паланка

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— Референт за план, иницијативи и статистика во Отсекот за стопанство

УСЛОВИ:

Виша стопанска школа и 5 години практика.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати на службениците на Собранието на општината Крива Паланка.

Молбите со документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, како и документите за школската спрема и години на служба, се доставуваат до Собранието на општината Крива Паланка — Комисија за службенички работи, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКАТА
УПРАВА НА СРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место и тоа:

1 Геодетски инженер I врста.

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено технички факултет — геодетски отсек со практика најмалку 2 години.

Плата според Законот за јавните службеници, а полагајната плата по решението на Геодетската управа на СРМ.

Документите да се доставуваат по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (938)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД НА СР

МАКЕДОНИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнето работно место РЕФЕРЕНТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ во Одделението за работни односи и социјално осигурување.

УСЛОВИ: Службеник од I врста со најмалку 20 години работен стаж од кои над 5 години да работел на работни односи.

Платата по Законот за јавните службеници.

Молбите со куса биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Републичкиот Секретаријат за труд на СРМ во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (947)

ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ —
ТЕТОВО И ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ПРИ ЗАВОДОТ

распишува

К О Н К У Р С

I. За пополнување на работните места во Заводот:

- | | |
|--|---|
| 1. Секретар на Заводот | 1 |
| 2. Референт за професионална ориентација | 1 |
| 3. Референт за запослување | 1 |
| 4. Благајник (ликвидатор) | 1 |

II. За пополнување на работните места во Центарот:

- | | |
|--|---|
| 1. Инструктори на Центарот за стручно оспособување и преквалификација на работници при Заводот | 4 |
|--|---|

УСЛОВИ:

Под точка I/1 кандидатите треба да имаат правен факултет, соодветна виша школа, или средна школа, управна струка, со најмалку 5 год. практика и положен стручен испит.

Под точка I/2 кандидатите треба да имаат филозофски факултет (педагошка група), виша педагошка школа, учителска школа со положен државен испит и практика во струката над 2 год.

Под точка I/3 кандидатите треба да имаат виша социјална школа, средна социјална школа, средна стручна спрема со положен државен испит и над 2 год. практика во службата.

Во колку не се пријават кандидати со посочената школска спрема доаѓаат во обзир и апсолвенти на соодветни виши школи.

Под точка I/4 кандидатите треба да имаат средна стручна спрема или низа стручна спрема со положен испит за звањето режисер или сметководител и практика над 3 год. во струката.

Под точка II/1 кандидатите треба да имаат филозофски факултет, виша педагошка школа или учителска школа.

Во колку не се пријават кандидати со посочените школи, доаѓаат во обзир и апсолвенти на соодветните факултети или виши школи, односно квалификуван или висококвалификуван мајстор од градежната струка.

За сите работни места, распишани по конкурсот плата спрема Законот за јавните службеници, полагајната плата по Одлуката за полагајните плати на Заводот и Центарот при Заводот, а за лицата од просветна струка под точка I/2 и II/1 и посебен додаток од 2—6.000.— динари.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, а во случај на непополнување на работните места конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 дин. таксени марки и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници кандидатите да ги достават до Заводот за запослување на работници — Тетово.

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ГИМНАЗИЈАТА „МИТКО ПЕНЦУКЛИСКИ“ ВО КРАТОВО

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување работното место:

Секретар на училиштето.

УСЛОВИ: За работното место секретар на Гимназијата „Митко Пенцуклиски“ во Кратово, кандидатот треба да има завршено средно образование. Настап на работа од 1 септември оваа година.

Молбите таксирани со 50 динари, кандидатите треба да ги достават до училишниот одбор најдоцна до 30 август оваа година.

На основа член 244 од Законот за јавните службеници и предлозите на училишните одбори, Советот за просвета при Општинското собрание Петровец,

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места во Основните училишта од подрачјето на Општинааа за учебната 1963/64 година

I. Основно училиште Колонија Идризово:

1. Наставник по математика — физика 1

II. Основно училиште во с. Миладиновци:

1. Наставник по српско-хрватски јазик	1
2. Наставник по физика — математика	1
3. Наставник по музичко воспитување	1
3. Наставник по француски јазик	1

III. Основно училиште во село Петровец

1. Наставник по историја — географија	1
---------------------------------------	---

УСЛОВИ: За работните места наставник завршена педагошка академија или апсолвент на соодветна група.

За сите работни места по овој конкурс обезбеден бесплатен стан и огрев според Уредбата.

Во прв ред за прием доаѓаат лица што ќе живеат во местото на службување.

Кандидатите што ќе конкурираат да ги поднесат следните документи и тоа:

1. Кандидатите што се во работен однос:

а) Молба таксирани со 50 динари таксена марка;

б) Препис од дипломата од образование и стручен испит;

в) Последни решенија за звањето и полагајната плата;

г) Оценувачки листови за последните 2 години; и

д) Согласност од установата за конкурирање.

2. Кандидатите што прв пат стапуваат на работа потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Бараните документи се доставуваат до училишните одбори на основните училишта. Некомплетирани документи нема да се земаат во обзир. Конкурсот ќе трае до 20.VIII.1963 година.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВО ШТИП, ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА ШКОЛСКИОТ ОДБОР

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на следното работно место за учебната 1963/64 година:

1. професор по англиски јазик	1
-------------------------------	---

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници (полагајна по одлука на Школскиот одбор) а по евентуално донесување на правилниците, по правилникот на училиштето.

Молбите со сите потребни документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Училишниот одбор при училиштето за медицински сестри — Штип, до 31.VIII. 1963 год.

На основа член 244 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 год.) и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на слободните места на наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58 год.), а на основа решенијата на училишните одбори за распишување на конкурси, Советот за просвета при НО на општината Берово

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување слободните места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Берово за учебната 1963/64 година

I — УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

1. Гимназија „Ацо Русковски“ — Берово

- еден професор по македонски јазик
- два професора по француски јазик
- еден професор по англиски јазик
- еден професор по руски јазик
- еден професор по немски јазик
- еден професор по историја
- еден професор по логика и психологија
- еден професор по биологија
- еден професор по организација
- еден професор по политичка економија
- еден професор по право со кореспонденција
- еден наставник или стручен учител по општо-техничко образование

— еден наставник или стручен учител по ликовна уметност

— еден наставник по музичко образование

УСЛОВИ: За звање професор — завршен соодветен факултет; за местото професор по биологија може да конкурираат и лица со завршен друг соодветен факултет.

За звањето Наставник — Виша школа и
За звањето Стручен учител — Средно-стручно училиште.

II — УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН

1. Основно училиште „Ацо Русковски“ — с. Двориште

- еден наставник по македонски јазик и српскохрватски јазик
- еден наставник по историја и географија
- еден наставник по француски јазик
- еден наставник по математика и физика
- еден наставник по биологија со хемија
- два учители за одделенска настава

2. Основно училиште „Даме Груев“ — с. Русиново

- еден наставник по македонски јазик
- еден наставник по математика и физика
- еден наставник по историја и географија
- еден наставник или стручен учител по музичко воспитување

3. Основно училиште „Кирил и Методи“ — с. Владимирово

- еден наставник по биологија и физика
- еден наставник по француски јазик

4. Основно училиште „Коле Неделковски“ — с. Мачево

- еден учител за одделенска настава

5. Основно училиште „Климент Охридски“ — с. Будинарци

- еден наставник по биологија и запознавање на природата
- еден наставник по математика и физика

6. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Митрашинци

- два учители за одделенска настава

УСЛОВИ: За упразнетите места во сите полни основни училишта покрај наставници со завршена Педагошка академија можат да конкурираат и учители со долгогодишна практика во предавање на одделни предмети во одделенијата од V — VIII.

За сите наставници и учители на село им е обезбеден стан и огрев според законските прописи.

За с. Двориште и Митрашинци има посебен додаток според Уредбата во висина до 5.000, односно 3.000,— динари.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат таксирани молби до училишните одбори на соодветните училишта каде што ќе конкурираат.

Кон молбата треба да се приложи:

а) кандидати што се во работен однос:

— препис од дипломата за образование и стручен испит

— последните оценети решенија за звањето и положајната плата

— оценувачки листови за последните 2 години

— одобрение — потврда од органот надлежен за назначување со кое се овозможува — одобрува на кандидатот да конкурира по дополнителниот конкурс;

б) кандидати што прв пат стапуваат на служба сите потребни документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот ќе трае заклучно до 25.VIII.1963 година.

Молбите со некомплетирани документи не се земаат во предвид, како и поднесени по оваа дата нема да се земаат на разгледување.

На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните службеници и чл. 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, комисијата за распишување на конкурси при собранието на општината Градско,

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места на наставно-воспитниот персонал во учебната 1963/64 година

1. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ — ГРАДСКО

— наставник по македонски и српски јазик	2
— наставник по математика	1
— наставник по физика и хемија	1
— наставник по запознавање на природата	1
— наставник по историја и општество	1
— наставник по географија	1
— наставник по музичко воспитување	1

2. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ — с. РОСОМАН

— наставник по македонски јазик	1
— наставник по српско-хрватски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по музичко воспитување	1
— наставник по опш. тех. образование	1
— наставник по ликовно воспитување	1
— стручен учител по основи на физичкото и здравственото воспитување	1

3. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ — с. Д. ЧИЧЕВО

— наставник по математика и физика	1
— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по француски јазик	1

4. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ — с. СИРКОВО

— наставник по математика и физика	1
— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по македонски и српски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по општо технич. воспитување	1

5. ОСНОВНИ ЧЕТИРИГОДИШНИ УЧИЛИШТА

— учител 1 за одделенска настава во основно училиште с. Крушевица.
— учител 1 за одделенска настава во основно училиште с. Мрзен Ораовец.

УСЛОВИ:

За наставниците завршена ВПШ, ВПШ без дипломски испит со завршени сите испити од втора година, завршена трета година на филозофски факултет или учителска школа со положен стручен испит.

За четиригодишните училишта со учителска школа и положен стручен испит или учителска школа со дипломски испит.

За селата Мрзен Ораовец и Крушевица ќе се плаќа посебен додаток за потешки услови од 3000 до 4000 илјади динари.

Во основните училишта Градско, Росоман, Сирково и Долно Чичево постои електрично осветление.

Молбите со сите потребни документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврда од надлежниот орган дека кандидатот е ослободен да конкурира на дополнителен конкурс, се поднесуваат до Општинската конкурсна комисија за спроведување на конкурсот за наставно воспитен персонал на Општинското собрание на општината Градско. (997)

СОДРЖИНА

	Страна
202. Одлука за основање и утврдување на делокругот на одборите на Извршниот совет	565
203. Одлука за одлагање на плаќањето ануитети по кредитите дадени од средствата на Републиката на работните организации од подрачјето на град Скопје — — — —	565
204. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба спрема нивната вредност — — — —	566
205. Одлука за определување на стопански организации кои не вршат издвојување на посебно задолжителна резерва на фондовите во 1963 година — — — — —	566
206. Одлука за условите за давање кредити за вложување на основни средства на стопанските организации од подрачјето на град Скопје — — — — —	566
207. Наредба за укинување на Наредбата за задолжително учество на праѓаните во отстранувањето на последиците од земјотресот во град Скопје и околината — — — —	567
208. Одлука за делот од премиите за здравствено реосигурување на земјоделците што се издвојува за трошоците на службата (режиски додаток) на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за 1963 година — — — — —	567